

Извештај на независните ревизори

До акционерите на Охридска банка АД – Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Охридска банка АД – Скопје („Банката“), коишто ги сочинуваат билансот на состојба на Банката на 31 декември 2018 година, како и билансот на успех, извештаите за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот и извештаите на паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и ја извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие процени на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и за објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислењето за ефективност на интерната контрола на Банката. Ревизијата исто така вклучува и оцена на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оцена на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Банката објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Банката на 31 декември 2018 година, како и финансиската успешност и паричните текови на Банката за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2018 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Северна Македонија и се однесуваат само на оцена на тоа дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работење се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2018 година.


Владимир Соколовски
Управител
Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО
Скопје, 10 април 2019 година




Владимир Соколовски
Овластен ревизор

БИЛАНС НА УСПЕХОТ

за периодот од 1 јануари 2018 до 31 декември 2018 година
(во илјади денари)

	Белешка	2018	2017
Приходи од камата		1.531.198	1.521.596
Расходи за камата		(360.332)	(339.326)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	1.170.866	1.182.270
Приходи од провизии и од надомести		494.192	437.879
Расходи за провизии и за надоместти		(177.991)	(157.099)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и од надомести	7	316.201	280.780
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	136.029	125.530
Останати Други приходи од дејноста	11	139.296	65.220
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	12	(381.466)	(489.985)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	8.369	-
Трошоци за вработените	14	(333.550)	(325.348)
Амортизација	15	(94.801)	(85.290)
Други расходи од дејноста	16	(333.575)	(365.139)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка пред оданочување		627.368	388.038
Данок на добивка	17	(50.168)	(37.019)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење		577.200	351.019
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба		-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година		577.200	351.019
Добивка/(загуба) за финансиската година којашто им припаѓа на:			
акционерите на банката		-	-
неконтролираното учество		-	-
Заработка по акција	41		
Основна заработка по акција (во денари)		1.141,39	800,34
Разводната заработка по акција (во денари)		1.141,39	800,34

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 24 јануари 2019 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 јануари 2019 година.

Потпишано во име на Охридска банка АД – Скопје:

г-ѓа Бранка Павловиќ
претседател на Управниот одбор

г. Никола Миткоски
член на Управниот одбор

г-ѓа Нина Неданоска
член на Управниот одбор



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.